


ИЗБОРИ 2016

МОНИТОРИНГ НА ИНФОРМАТИВНАТА ПРОГРАМА НА МРТ1

Предмет на набљудување:  
**Дневник 2**



ПЕРИОД  
**28** →  
ноември  
→  
**1**  
декември  
**2016**

## ИЗБОРНА КАМПАЊА



ВО МОНИТОРИРАНИОТ ПЕРИОД, ВО ДНЕВНИК 2 НАЈМНОГУ ПРОСТОР ДОБИЈА ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ, СДСМ, КОАЛИЦИЈАТА ЗА ПРОМЕНИ И ПРАВДА И ДПА, А ПОТОА СЛЕДАТ ВМРО ЗА МАКЕДОНИЈА, ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ, БЕСА И ЛЕВИЦА.



## НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ



Најавите на прилозите, како и тонот на известување на новинарите се неутрални и информативни, но селективниот пристап продолжи во овој период.



Во известувањето за ВМРО-ДПМНЕ секојдневно се пренесуваат нападите и обвинувањата на адреса на опозицијата. Владејачката партија ги обвинува СДСМ и Зоран Заев за прекројување територии, креирање пучеви и поделби, „кршење на кичмата на Македонија“, а се заканува и со „бришење“ на опозицискиот лидер од политичката сцена.



Во прилозите, пак, за СДСМ новинарите не пренесуваат ниту еден одговор, порака, или критика упатени директно до ВМРО-ДПМНЕ и нејзиниот лидер, Никола Груевски.



Ваквиот начин на постојана селекција и филтрирање на информациите што им се пренесуваат на граѓаните, го нарушува балансот во известувањето и оди во полза на владејачката ВМРО-ДПМНЕ.

## КЛУЧНИ ПОРАКИ НА ПАРТИИТЕ ВО ВЕСТИТЕ



СДСМ планира стабилен економски развој, а се залага и за „темелни реформи на виталните институции“, „правда за сите“ и „враќање на слободата и демократијата“.



ВМРО-ДПМНЕ, покрај нападите врз опозицијата, бара 63 пратенички места заради надминување на политичката криза и ветува бројни економски мерки.



ДУИ и ДПА им порачуваат на албанските граѓани да не гласаат за малите партии, а бараат и економска рамноправност за Албанците.



ДУИ се залага за консензуално одлучување во институциите, а ДПА за заменик-премиер Албанец со право на вето.



Коалицијата за промени и правда предлага реформи во судството, конфискација на украдениот имот, намалување на администрацијата и на пратениците.



ВМРО за Македонија главно порачува дека „ВМРО-овците се враќаат во својата матична партија“.



Левицата се залага за правата на работниците и Ромите.



Либералната партија укажува на нерационалното трошење.



Алијансата за Албанците бара рамноправен регионален развој, како и Беса која посочува на нерегуларности во избирачкиот список онаму каде што живеат претежно Албанци.



## ДРУГИ ЗАСТАПЕНИ ТЕМИ

Редовно се застапени активностите на граѓанскиот сектор, случувањата во синдикалното организирање и во судството, работата на С.Ю.



Јавниот сервис известуваше и за текот на акцијата „Ден на дрвото“. Начинот на информирање беше афирмативен и поддржувачки.

